

ПО 22 ГОДИНИ „СВЕТОТ ЈУРА“ СТАНУВА РЕАЛНОСТ!

Наградуваната телевизиска серија „Свита“ (Entourage) со оригинална актерска екипа, сега доби и своја кино верзија!

Дали некогаш сте се возеле со лимузина низ Сансет Булевар и сте наишле на црвен тепих полн со најголемите филмски ѕвезди кои пристигнуваат на премиера? Дали сте присуствувале на спонтана забава на плажа во Малибу, каде сонцето вечно грее и коктелите не престануваат? Дали сте добиле најдобра маса во најпопуларниот ресторан без резервација? И цело време каде и да одите најубавите старлети се на вашата маса?

Сите го сонуваат холивудскиот сон но Винс, Ерик, Драма, Тртл и Ари Голд го живеат. Момците од „Свита“ знаат како тоа да го постигнат и како да сонуваат на големо и да живеат уште поголем живот.

Сценаристот, режисер и продуцент Даг Елин, автор на ХБО сериите на кој се темели приказната, знаел дека филмот ќе биде уште поуспешен од серијата: „Иако серијата беше големо шоу, снимана на многу локации, сакав филм кој ќе го подигне сето тоа на повисоко ниво. Гламурозни јахти, хеликоптери, куќи и прекрасни локации ни помогнаа да го постигнеме тоа што го посакувавме.“

Стивен Спилберг се враќа како извршен продуцент на долгоочекуваното продолжение. Приказната на филмот се одвива 22 години по случувања во „Паркот Јура“. Сега, на островот Нублар, се наоѓа вистински тематски парк посветен на диносаурусите со име „Светот Јура“, точно онаков каков што Џон Хамонд првично и го замислуваше. Но, ниту пак оваа атракција е сосема безбедна.

Добродојдовте во овој луксузен парк каде илјадници гости се воодушевуваат на најголемите и најинтересни праисториски животни. Паркот се наоѓа на отокот недалеку од Костарика и е најсовременото чудо на технологијата исполнето со атракции кои ги остваат посетителите без здив. Децата можат да јаваат минијатурни трицептопси; гостите можат да се воодушевуваат на мозаурот кој излегува од длабочината на базенот кој вивнувајќи се во воздухот го јаде мамецот од голема бела ајкула која виси; фрапираните родители можат со сигурност да ги проучуваат диносаурусите од сите големини и облици кои слободно шетаат.

Паркот Јура пристигна во кината во 1993 година и остави незаборавна трага на гледачите ширум светот. Ги остави без здив, прашувајќи се: „Дали ова нависнина може да се случи“?

Откако снимиле уште два филма сместени во истиот свет, Спилберг се сврте кон други проекти, но никогаш не заборава на оваа приказна. Со помошта на талентираните сценаристи замислувал како би изгледал паркот, конципиран пред дваесет и две години, доколку тој е навистина изграден. Наскоро тој ги здружува силите заедно со Френк Маршал, еден од најуспешните продуценти на денешницата а воедно и негов долготрајен пријател, и со искусниот продуцент Патрик Краули.

Македонската публика ќе има можност премиерно да го погледне на 11 јуни, на еден ден пред закажаните проекции во САД!

КИНО ПРОГРАМА ОД 11.06 ДО 17.06.2015

Светот Јура 3D (Jurassic World 3D)

четврток: 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
секој ден (освен четврток): 16:00, 18:30, 20:00,
22:20
викенд: 11:20, 13:40, 16:00, 18:30, 20:00, 22:20

Светот Јура (Jurassic World)

четврток: 16:00, 18:30, 21:00
секој ден (освен четврток): 15:00, 17:30, 21:00
викенд: 12:20, 15:00, 17:30, 21:00

Светот Јура 3D – албански превод (Jurassic World 3D)

секој ден: 21:45

Светот Јура – албански превод (Jurassic World)

секој ден: 16:45, 19:15

Свита (Entourage)

четврток: 15:40, 18:15, 20:40, 22:50
секој ден (освен четврток): 15:40, 18:15, 20:30,
22:50

Шпиони (Spy)

работни денови: 16:30, 19:00, 20:15, 21:30,
22:40
викенд: 14:00, 16:30, 19:00, 20:15, 21:30, 22:40

Сан Андреас 3D (San Andreas 3D)

четврток: 17:20, 22:15
секој ден (освен четврток): 17:20, 22:30

Сан Андреас (San Andreas)

работни денови: 15:10
викенд: 13:00, 15:10

Утреземја: Светот потаму (Tomorrowland)

работни денови: 16:15, 18:45
викенд: 11:00, 13:50, 16:15, 18:45

Полтергајст: Куќен дух 3D (Poltergeist 3D)

секој ден: 17:45

Лудиот Макс: Пат на бесот 3D (Mad Max: Fury Road 3D)

секој ден: 19:30, 21:15, 22:00

Одмаздници 2: Ерата на Улtron 3D (The Avengers: Age Of Ultron 3D)

секој ден: 19:40

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Сунѓерот Боб: Сунѓер на суво 3D (The Spongebob Movie: Sponge Out of Water 3D)

работни денови: 15:30, 18:00
викенд: 11:40, 13:30, 15:30, 18:00

Сунѓерот Боб: Сунѓер на суво (The Spongebob Movie: Sponge Out of Water)

викенд: 12:40

Свончица и чудовиштето од Недојдија (Tinkerbell: Legend of the Neverbeast)

работни денови: 15:50
викенд: 12:00, 14:00, 15:50

Дома 3D (Home 3D)

викенд: 14:40

*Киното го задржува правото на промена на програмата без претходна најава.